

ОБЈЕКТИ ЗА ОВЦИ

Кај овците објектите имаат за цел да остварат што подобра заштита од врнежи и ветрови, а дури потоа од екстремните температури. Од тие причини објектите за овци не мора да имаат термичка изолација, особено ако во објектите се користи простирка. Кај држењето на овци во објектите значајно е да се спречат заболувања на дишните органи и патишта. Од тие причини треба да се настојува влажноста на воздухот да се одржува на што пониско ниво, а особено содржината на амонијакот. Објектите за овци редовно се подигаат како лесни градби, од различни материјали. Кај нас објектите најчесто служат за чување на овци во зимските месеци.

Големината на објектите за чување на овци најчесто зависи од:

- *Правецот и видот на производство (месо, млеко, волна),*
- *Бројот на овците и структурата на стадото,*
- *Начинот на одгледување (на пасишта, зимско сместување во објекти, или само во објекти)*

При изградбата на фармата за овци треба да се внимава на неколку параметри:

- Изборот на локацијата – местото на градба,
- Да се обезбеди пристап до вода, струја и патна мрежа,
- Да е оддалечен од други објекти,
- Да е заштитен од јаки зимски ветрови,
- Да се внимава на положбата кон страните на светот (исток-запад).

Објектите за овци треба да обезбедат:

- Засолниште од лошите временски услови,
- Доволно удобен и сув простор за лежење,
- Добра вентилација, без присуство на промаја,
- Доволен простор за јасли,
- Простор за јагнење,
- Дobar пристап за човекот и за механизацијата,
- Доволно храна вода и светлост,
- Да биде во склад со сите законски регулативи поврзани со одгледување на добиток и заштита на животната средина.

При планирањето на изградбата на објектот за овци, за да се одредат димензиите на подот, треба да се имаат предвид потребите од **шталска подна површина по категории:**

- *Овнови 1,5 – 2 м,*
- *Овци 1,2 – 1,5 м,*
- *Овца со јагне 2 – 2,2 м,*
- *Јагне 0,2 - 0,4 м,*

- Шилежиња 0,7 – 0,9 м,
- Површината на испустот да биде сва пати поголема од површината на подот на шталата.



Во составот на една фарма за овци треба да бидат следните објекти:

- Овчарник или штала за овци, овнови, свиски, шилежиња и јагниња,
- Просторија за молзење,
- Просторија за јагнење,
- Магацин за концентрирана храна,
- Испуст,
- Плевна за сено и
- Објекти за силажа.



Климатски услови во штала за овци:

- Температурата на зима во објектот треба да биде над 6 степени Ц, а на лето до 25 степени Ц,
- Влажноста на воздухот од 60 – 75%,
- Волуменски простор во објектот по овца со јагне да е 6,5 кубни метри,
- Природна вентилација без промаја 0,5 м/сек,
- Природно осветлување : на секои 23-30 м под треба да има 1 м прозор, а вештачка светлина 70 лукса или 5-7 W/m под.

Јелица Бешлик

АПРЗ Гостивар